

КОРЕНИТЕ СЕ НА ОВОЈ ПРОСТОР

"Да си ја сакаш својата општина, треба добро да ја познаваш. Особено затоа што се залагаме за еден европски концепт на општина", истакна градоначалничката на Општина Центар, Виолета Аларова, која со ова исклучително монографско издание сака на своите сограѓани да им го врати духот на она убаво време, но и да даде отчет за својата работа пред новиот предизвик - кандидатурата на локалните избори.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

Актуелната градоначалничка Виолета Аларова ја претстави најновата монографија за Општина Центар и не потсети дека овој дел од градот Скопје со стотици години дишел на свој начин.

"За да си го сакаш својот град, за да си ја сакаш својата општина, треба да ја познаваш. Особено затоа што се залагаме за еден европски концепт на општина, за едно европско семејство, кое е многу важно, за корените и за сè што се случувало на овој простор", истакна Виолета Аларова, потсетувајќи

не на сè она што за време на својот четиригодишен мандат го стори или возобнови за својата општина.

На пример, го облагороди централното градско подрачје со нов имиџ, нов дух, создавајќи прекрасни кат-



СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР И ГРАДОНАЧАЛНИЧКАТА

ше од левата страна на Вардар, а наспроти нив биле Бурманли јурук маало, Франачко маало лоцирано до споменикот на Мајка Тереза.

Низ калдрмата на скоп-

- соседот ти е најдобар брат. Во тие времиња се живеело скромно и чесно, но вистински богато, пишува авторот на монографијата за Општина Центар, ВениАмин Хаџи-Наумов.

"Се обидов колку што можев и знаев да напишам нешто што мислам дека ќе биде четиво за сите оние кои се обидуваат да го кажат за урбаното Скопје. Скопје има континуитет од 7 милениуми. Ние сме само преодно време", истакна авторот на монографијата за Општина Центар, која сесрдно ја поддржа градоначалничката Виолета Аларова и Советот на Општината.



МОТИВ ОД ЕВРЕЈСКО МААЛО

чиња од паркот на улицата "Железничка". Потоа таа му го врати животот на паркот "Жена борец", а својата душа ја пренесе врз комплетното уредување на населбата Пролет, како и на Капиштец, кој долго време беше рабрана за граѓаните на Скопје. Истовремено, нејзината женска рака, создадена за креирање на убавината, го врати шармот на централното градско подрачје, кој сега дише од некогашното Маџир маало, па сè до улицата "Рузвелтова".

Монографијата не потсетува на богатата историја, на познатите маала:

Еврејско маало-подкале, Инџир маало, Топанаа која бе-



ДЕЛ ОД БУРМАНЛИ МААЛО

ските маала и кепенците на трошните куќи од ќерпич и тули, растело Скопје, а скопјани со својата чесност, заедништво и почит кон постарите, живееле по принципот

Во монографијата се собрани податоците за историјата на средиштето на градот, основните географски и статистички податоци за жителите и на сите поважни објекти.

